

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15 и 217/15), во членот 15 по ставот 5 се додаваат три нови става 6, 7 и 8, кои гласат:

„Потребната документација за исполнетоста на условите од ставот 1 на овој член, ја прибавува овластеното службено лице од Фондот, кое е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.

Овластено службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараната документација од ставот (6) на овој член да ја достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

Образецот на барањето и потребната документација за исполнетоста на условите за остварување на правото на надоместок на плата од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за здравство во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.“

Член 2

Членовите 31-а и 31-б се бришат.

Член 3

Во членот 57 став 4 точка 5 алинејата 6 се брише.

Член 4

Во членот 84-в се додаваат шест нови става 1, 2, 3, 4, 5 и 6, кои гласат:

„Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластено службено лице во Фондот ако не ги побара доказите по службена должност во рокот утврдени во членот 15 став 6 од овој закон.

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите ако не ги достави бараните докази во рокот утврден во членот 15 став 7 од овој закон.

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното службено лице во Фондот ако не донесе решение по барањето во рокот утврден во членот 31 ставови 5 и 6 од овој закон.

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното службено лице во Министерството за здравство ако не донесе решение по барањето во рокот утврден во членот 31 став 8 од овој закон.

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на секој од членовите на првостепената лекарска комисија за лекување во странство ако не достават мислење до директорот на Фондот во рокот утврден во членот 31 став 12 од овој закон.

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на секој од членовите на второстепената лекарска комисија за лекување во странство ако не го преиспита мислењето на првостепената лекарска комисија во рокот утврден во членот 31 став 13 од овој закон.“

Ставовите 1 и 2 стануваат ставови 7 и 8.

Член 5

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 6

Одредбите од членовите 1, 2 и 4 од овој закон ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената на Законот за општа управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURIM SHËNDETËSOR

Neni 1

Në Ligjin për sigurim shëndetësor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15 dhe 217/15) në nenin 15 pas paragrafit (5) shtohen tre paragrafë të rinj 6, 7 dhe 8, si vijojnë:

“Dokumentacionin e nevojshëm për plotësimin e kushteve nga paragrafi 1 i këtij neni, e grumbullon personi zyrtar i autorizuar nga Fondi, që është i obliguar në afat prej tri ditëve nga dita e pranimit të kërkesës t’i kërkojë dëshmitë nga organi i autorizuar publik.

Personi zyrtar i autorizuar nga organi kompetent publik është i obliguar që dokumentacionin e kërkuar nga paragrafi (6) i këtij neni ta parashtrijë në afat prej tri ditëve nga dita e pranimit të kërkesës.

Formularin e kërkesës dhe dokumentacionin e nevojshëm për plotësimin e kushteve për realizimin e të drejtës së kompensimit të pagës nga paragrafi 1 i këtij neni i përcakton ministri i Shëndetësisë në pajtim me ministrin për Shoqëri Informatike dhe Administratë.”

Neni 2

Nenet 31-a dhe 31-b shlyhen.

Neni 3

Në nenin 57 në paragrafin 4 në pikën 5 alineja 6 shlyhet.

Neni 4

Në nenin 84-v shtohen gjashtë paragrafë të ri 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6, si vijojnë:

“Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar në Fond nëse nuk i kërkon provat me detyrë zyrtare në afatin nga neni 15 paragrafi 6 të këtij ligji.

Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar në organin kompetent publik nga i cili do të kërkohe provat nëse nuk i dërgon provat në afatin e faktur në nenin 15 paragrafin 7 të këtij ligji.

Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar në Fond nëse nuk miraton aktvendim sipas kërkesës në afatin nga neni 31 paragrafi 5 dhe 6 të këtij ligji.

Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë nëse nuk miraton aktvendim sipas kërkesës në afatin e caktuar në nenin 31 paragrafin 8 të këtij ligji.

Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet secilit prej anëtarëve të komisionit mjekësor të shkallës së parë për mjekim jashtë shtetit nëse nuk dërgojnë mendim te drejtori i Fondit në afatin e caktuar në nenin 31 paragrafin 12 të këtij ligji.

Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'u shqiptohet secilit prej anëtarëve të komisionit mjekësor të shkallës së dytë për mjekim jashtë shtetit nëse nuk e rishqyrton mendimin e komisionit mjekësor të shkallës së parë në afatin e caktuar në nenin 31 paragrafin 13 të këtij ligji."

Paragrafët 1 dhe 2 bëhen paragrafët 7 dhe 8.

Neni 5

Procedurat e nisura deri në ditën e fillimit të aplikimit të këtij ligji do të përfundohen në pajtim me ligjin me të cilin janë filluar.

Neni 6

Dispozitat nga nenet 1, 2 dhe 4 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, në pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15).

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

947.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 февруари 2016 година.

Бр. 08-1227/1 Претседател
22 февруари 2016 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Во Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15), во членот 62 став (7) се менува и гласи:

„Образецот на барањето од ставот (1) на овој член и потребната документација за исполнетоста на условите по однос на просторот и/или опремата од членот 60 од овој закон ги пропишува министерот за здравство во согласност со министерот за информатичко општество и администрација.“

Ставовите (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23) и (24) се бришат.

Во ставот (25) кој станува став (8) зборот „осум“ се заменува со бројот „15“.

Член 2

Во членот 91-а став (2) во алинејата 3 зборовите: „или АПТИС (APTIS),“ се бришат.

Во ставот (5) зборовите: „ АПТИС (APTIS),“ се бришат.

Член 3

Во членот 104 став (2) точка 6 во алинејата 5 сврзникот „или“ се заменува со сврзникот „и“.

Алинејата 6 се брише.

Член 4

Во членот 105 ставови (2) и (4) точка 5) во алинејата 5 сврзникот „или“ се заменува со сврзникот „и“.

Алинејата 6 се брише.

Член 5

Во членовите 155-б став (3) и 155-ѓ став (3) зборовите: „ или Аптис“ се бришат.

Член 6

Во членот 164-б став (1) алинеја 2 зборовите: „или Аптис (APTIS),“ се бришат.

Во ставот (4) зборовите: „ АПТИС (APTIS),“ се бришат.

Член 7

Во членот 249-ѓ став (1) точка 5 во алинејата 5 сврзникот „или“ се заменува со сврзникот „и“.

Алинејата 6 се брише.

Член 8

Во членот 313-б по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на службеното лице во Министерството за здравство кое нема да издаде решение, односно не го одбие барањето во рокот од членот 62 став (1), односно став (3) од овој закон.“

Член 9

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 10

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.